

Врз основа на член 86 став (1) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16, 178/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 251/22), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 февруари 2023 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

за приредување на игри на среќа во автомат клуб

1. На Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје МУ СЕ ИЗДАВА лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб, во деловната просторија која се наоѓа на ул. „Вангел Тодоровски“ бр.5-1/ приземје 4 во Скопје-Аеродром за период од шест години.
2. Во автомат клубот Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје ќе постави 32 автомати за игри на среќа на кои може да учествува еден учесник и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе учесници (електронски рулет).
3. Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје Е ДОЛЖНО да започне со приредување на игрите на среќа во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата.
4. Доколку Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје не започне со приредување на игрите во рокот од точката 3, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одземе лиценцата.
5. Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје Е ДОЛЖНО да го плати надоместокот за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб во износ од 78.750 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата и тоа 50% од надоместокот во износ од 39.375 евра во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, а остатокот од 50% на еднакви годишни рати додека трае лиценцата, односно:
 - износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од една година од денот на приемот на лиценцата;
 - износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од две години од денот на приемот на лиценцата;
 - износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од три години од денот на приемот на лиценцата;

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од четири години од денот на приемот на лиценцата;

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од пет години од денот на приемот на лиценцата и

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од шест години од денот на приемот на лиценцата.

6. Доколку Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје не плати 50% од надоместокот, односно не го плати износот од 39.375 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, ќе се смета дека лиценцата не била воопшто издадена.

7. Доколку Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје не ги плаќа годишните рати во износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата во роковите од точката 5, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одземе лиценцата.

8. Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје Е ДОЛЖНО да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Северна Македонија, во износ од 33.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата на депозитот, односно на денот на издавањето на банкарската гаранција, во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата.

9. Доколку Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје не депонира депозит или не обезбеди банкарска гаранција во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одземе лиценцата.

10. Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје Е ДОЛЖНО да плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот, на месечна основа.

11. Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје Е ДОЛЖНО на месечна основа, за финансирање на спортот да плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Агенцијата за млади и спорт и за финансирање на здравствената заштита да плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој

приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Министерството за здравство.

12. Оваа лиценца ќе се објави на интернет страницата на Министерството за финансии.

Образложение

Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје до Министерството за финансии поднесе барање бр.13-10078/1 од 24.11.2022 година и дополнување на барање бр.13-10078/2 од 29.11.2022 година за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб.

Кон барањето подносителот ги достави следните документи:

-Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија бр.0805-50/155020220123571 од 9.12.2022 година;

-Извештај за проценетата вредност на основната главнина на Друштвото „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје од 11.5.2005 година, Изјава за основање на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје, донесена на ден 12.5.2005 година, Одлука за измена на Актот на основање на Друштвото „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје од 10.5.2008 година, Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје од 10.5.2008 година, Одлука за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2007 година од 21.3.2008 година, Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје од 16.9.2010 година, заверена кај нотар Виолета Петровска Стефановска од Скопје, под број УЗП 2977/08 од 13.5.2008 година, Образец за наплата од странство 743 од 14.9.2010 година, Одлука за измена на изјавата за основање на друштвото од 9.8.2010 година, Одлука за измена на изјавата за основање на друштвото од 16.9.2010 година, Изјава за основање на друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) од 26.5.2011 година, Анекс на изјавата за основање на друштвото со ограничена одговорност (пречистен текст) од 27.5.2011 година, Договор за пренос на удел од 27.5.2011 година, Анекс на документи поднесени кон пријавата за промени во друштвото од 27.5.2011 година, Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје од 11.3.2019 година, Одлука за измена на изјавата за основање од 11.3.2019 година, Изјава за основање на друштво со ограничена одговорност од 13.3.2019 година, Одлука за намалување на основната главнина на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје од 27.8.2022 година, Изјава за основање на друштво со ограничена одговорност од 27.8.2022 година и Тековна состојба бр.0805-50/150120220032644 од 14.11.2022 година;

- Правила за игри на среќа на автомати за игри на среќа и правила за игри на среќа на електронски рулет, донесени од Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје;

-Извештај за состојба на сметка на имателот на сметката (солвентност), издаден под бр.20/2605-1119 од 29.11.2022 година од Стопанска банка АД Скопје;

-Потврда бр.20/2605-1095 од 23.11.2022 година издадена од Стопанска банка АД Скопје;

-Информација за економско-финансиската состојба на субјектот бр.0905-27/678 од 15.11.2022 година, издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;

-Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-11/5400-1 од 15.11.2022 година дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна забрана за добивање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон, издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;

-Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-11/5400-2 од 15.11.2022 година дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна одземање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон, издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;

-Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-50/150120220032764 од 15.11.2022 година дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;

-Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-50/150120220032765 од 15.11.2022 година дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност издадена од Централниот Регистар на Република Северна Македонија;

-Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам бр.02/992 од 23.11.2022 година донесена од Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје;

-Извод од денарска сметка број 224 од 22.11.2022 година, донесено од Стопанска банка АД Скопје,

-Решение бр.2818/01220-1286/2 од 21.11.2022 година, издадено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје;

-Уверение за платени даноци и придонеси бр.28-55/6219/2 од 25.11.2022 година, издадено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје;

-Потврда број 05-061738/22-0002 од 16.11.2022 година, издадена од Царинската управа на Република Северна Македонија;

-33 уверенија за техничка исправност на автоматите за игри на среќа издадени од Друштвото за услуги, испитување и анализа „ТИКСОН ГРУП“ ДООЕЛ Скопје и

-Уплатница ПП 50 за платена административна такса во износ од 600,00 денари.

Постапувајќи по поднесеното барање, а врз основа на доставените документи, Министерството за финансии ја утврди следната фактичка состојба:

Подносителот на барањето е трговско друштво со седиште во Република Северна Македонија и на денот на поднесувањето на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб има уплатено основна главнина во износ од 2.505.000,00 евра видно од тековната состојба бр.0805-50/155020220123571 од 9.12.2022 година, издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија.

На ден 27.5.2011 година склучен е договор помеѓу Аустриан Гаминг Индустриес и Друштвото за услуги „ХТЛ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје, со кој Друштвото „ХТЛ МАКЕДОНИЈА“ го презема 100% уделот од основната главнина во Друштвото „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје од Аустриан Гаминг Индустриес без надомест.

На ден 27.5.2011 година единствениот содружник на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје, Друштвото за услуги „ХТЛ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје донесе Анекс на изјавата за основање на друштвото со ограничена одговорност (пречистен текст) со кој изврши измена на изјавата на друштвото донесена на 26.5.2011 година, при што основната главнина на друштвото во износ од 4.180.000,00 евра се менува, односно се дели на паричен влог во износ од 1.880.000,00 евра и непаричен влог во износ од 2.300.000,00 евра.

Друштвото за услуги „ХТЛ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје како единствен содружник на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје, на ден 11.3.2019 година донесе Одлука за зголемување на основната главнина со паричен влог во износ од 625.000,00 евра. Видно од образецот ПП30 од 13.3.2019 година, средствата во износ од 625.000,00 евра се уплатени од страна на единствениот содружник Друштвото за услуги „ХТЛ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје за зголемување на основната главнина во Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје. По уплатата, основната главнина на друштвото изнесува 4.805.000,00 евра, од кои 2.505.000,00 евра е паричен влог, а остатокот од 2.300.000,00 е непаричен влог.

На ден 27.8.2022 година Друштвото за услуги „ХТЛ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје донесе одлука за намалување на основната главнина на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје со која го повлече во целост непаричниот влог во износ од 2.300.000,00 евра, со што основната главнина на друштвото изнесува 2.505.000,00 евра паричен влог, видно од тековната состојба бр.0805-50/15012022032644 од 14.11.2022 година издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Трговското друштво нема блокирано трансакциска сметка во банка во моментот на поднесување на барањето видно од доставениот извештај за состојба на сметка на имателот на сметката (солвентност) издаден под бр.20/2605-1119 од 29.11.2022 година од Стопанска банка АД Скопје.

Трговското друштво редовно исплатува плати на вработените во период од најмалку шест месеци пред поднесување на Барањето за добивање на лиценца видно од потврдата бр.20/2605-1095 од 21.11.2022 година, издадена од Стопанска банка АД Скопје.

Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје достави Информација за економско-финансиската состојба, издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија бр.0905-27/678 од 15.11.2022 година, со која врз основа на годишната сметка за 2021 година и споредбените показатели за финансиската стабилност, ликвидност и успешност во работењето се потврдува економско-финансиската состојба во работењето на друштвото.

На подносителот на барањето не му е изречена споредна казна забрана за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа, не му е изречена споредна казна одземање на лиценца за приредување на игри на среќа, не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност и не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност, видно од потврдите од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-11/5400-1, бр.0808-11/5400-2, бр.0808-50/150120220032764 и бр.0808-50/150120220032765 од 15.11.2022 година издадени од Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје достави Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам бр.02/992 од 23.11.2022 година, со цел да се обезбедат услови за превземање на мерки и дејствија за откривање и спречување перење пари, поврзани казниви дела и финансирање на тероризам при непречено одвивање на деловните активности на друштвото.

Од Изводот од денарска сметка број 224 од 22.11.2022 година, издаден од Стопанска банка АД Скопје, се утврди дека дневниот промет што друштвото го има остварено од приредување на игри на среќа во автомат клуб е доволен за плаќање на надоместокот за добивање на лиценцата.

Од доставеното Решение бр.2818/01220-1286/2 од 21.11.2022 година, донесено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје се утврди дека деловната просторија на ул.„Вангел Тодоровски“ бр.5-1/ приземје 4 во Скопје-Аеродром ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за приредување на игри на среќа во автомат клуб.

Од Уверението за платени даноци и придонеси бр.28-55/6219/2 од 25.11.2022 година, издадено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје и Потврдата број 05-061738/22-0002 од 16.11.2022 година издадена од Царинската управа на Република Северна Македонија, се констатира дека трговското друштво ги има подмилено јавните давачки по основ на даноци, придонеси за задолжително социјално осигурување и царини.

Од доставените 33 уверенија за техничка исправност на автоматите за игри на среќа издадени од Друштвото за услуги, испитување и анализа „ТИКСОН ГРУП“ ДООЕЛ Скопје се утврди дека поставените автомати во автомат клубот се технички исправни.

Доставеното Барање за добивање на лиценца се однесува на приредување на игри на среќа во автомат клуб, што произлегува од доставените правила за игри на среќа на автомати донесени од Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје кои се во согласност со член 92 став (1) и (2) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16, 178/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 251/22).

Согласно член 89 од Законот, барателот за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб мора да има обезбедено надзорен информациски систем преку кој се поврзани сите автомати, без оглед на тоа дали тие се сместени во една или повеќе деловни простории на приредувачот на игри на среќа во автомат клуб, така што системот обезбедува точни податоци за уплатата и исплатата на секој од автоматите кои може да се прикажуваат во секое време и таквиот систем мора да овозможува негово поврзување со информацискиот систем на Управата за јавни приходи.

Од доставеното Мислење бр.21-254/11 од 13.12.2013 година од Управата за јавни приходи, Генерална дирекција Скопје се утврди дека Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје е официјално поврзано со системот на размена на податоци помеѓу НИС системот на автомат клубот со информацискиот систем на Управата за јавни приходи.

Врз основа на доставените докази и утврдената фактичка состојба, се оцени дека се исполнети условите за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје.

Според член 2 точка 23) од Законот, игри на среќа во автомат клуб се игри кои се приредуваат на автомати, електронски рулети и други апарати со повеќенаменска улога и добивка („мултиплеер“) и на системот на автоматите кој подразбира поврзување на поголем број автомати поради формирање на единствен цек пот со исти и истовремени можности на сите учесници во играта. Според точка 24) од истиот член, автомати за игри на среќа со повеќенаменска улога и добивка („мултиплеер“) се механички, електронски или слични уреди на кои учесниците во игрите на среќа со уплата на одреден износ (жетон, метални пари или непосредна уплата на благајна, односно на автоматот) имаат можност за добивка.

Согласно член 25 став (1) точка 1) од Законот, Министерството за финансии постапува по поднесени барања за издавање на лиценци и дозволи за приредување на игри на среќа и за забавни игри.

Во согласност со член 87 став (1), лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат клуб се издава за период од шест години, поради што се одлучи како во точката 1 од диспозитивот на оваа лиценца.

Според член 10 став (1), трговското друштво на кое му е издадена лиценца во согласност со овој закон е должно да започне со приредување на играта на среќа во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, во спротивно, Владата на Република Северна Македонија ќе му ја одземе лиценцата, поради што се одлучи како во точките 3 и 4 од диспозитивот на оваа лиценца.

Врз основа на член 87 став (2), а во врска со член 11 од Законот, за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб се плаќа надоместок во износ од 78.750 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата. Надоместокот за лиценцата се плаќа така што 50% од надоместокот се уплаќа при издавање на лиценцата, а остатокот од 50% на еднакви годишни рати додека трае лиценцата. Надоместокот од 50% кој се плаќа при издавање на лиценцата, приредувачот на игрите на среќа е должен да го плати во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, во спротивно ќе се смета дека лиценцата не била воопшто издадена. Роковите на достасаност на годишните рати за надоместокот во износ од 50% се утврдуваат во лиценцата. Доколку приредувачот на игрите на среќа не го плати износот на годишната рата до утврдениот датум согласно со лиценцата, Владата на Република Северна Македонија ја одзема лиценцата. Со оглед на наведените законски одредби се одлучи како во точките 5, 6 и 7 од диспозитивот на оваа лиценца.

Приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб, согласно член 90 став (1) од Законот, за обезбедување на исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа во автомат клуб, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон, како и за надоместоците и посебните давачки утврдени со овој закон е должен да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Северна Македонија, во износ од 1.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата на депозитот, односно на денот на издавањето на банкарската гаранција, за секој автомат за игри на среќа поставен во автомат клубот. Доколку приредувачот не депонира депозит или не обезбеди банкарска гаранција во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одземе лиценцата, поради што се одлучи како во точките 8 и 9 од диспозитивот на оваа лиценца.

Согласно член 94 став (1) и (2) од Законот, за приредување игри на среќа во автомат клуб приредувачот на игри на среќа во автомат клуб плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот, на месечна основа, поради што се одлучи како во точката 10 од диспозитивот на оваа лиценца. Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб, на месечна основа, за финансирање на спортот плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Агенцијата за млади и спорт и за финансирање на здравствената заштита плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на


Министерството за здравство, поради што се одлучи како во точката 11 од диспозитивот на оваа лиценца.

Според член 12 од Законот, издадените лиценци за приредување на игри на среќа се објавуваат на интернет страницата на Министерството за финансии, поради што се одлучи како во точката 12 од диспозитивот на оваа лиценца.

Со оглед на тоа што Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје достави комплетна документација, Министерството за финансии предлага Владата на Република Северна Македонија да ја издаде лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против овој управен акт може да се поднесе тужба за поведување на управен спор до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката.

Бр. 41-1322/5
21 февруари 2023 година
Скопје



Подготвил: Тања Поповска, самостоен референт
Проверил: Катерина Јаневска, раководител на одделение
Никола Насков, раководител на одделение
Контролирал: Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор
Jelmirja Mallqi, помошник раководител на сектор
Согласен: Зоран Бризарчевски, раководител на сектор
Снежана М. Пендовски, државен советник
Одобрил: м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата